

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 152

9 јуни 2020, вторник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1926. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ – Битола.....	2	1932. Правилник за отстапувања од посебните мерки за хигиена за малите бизниси, начинот и барањата кои треба да се исполнат при директно снабдување со храна од страна на производител до краен потрошувач, условите за просториите, материјалите, инструментите и опремата во објектите кои произведуваат како и начинот на производство на храна со традиционални карактеристики....	21
1927. Листа на хартии од вредност за спроведување на монетарни операции.....	2	1933. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	23
1928. Листа на коефициенти на покрите на инструментите за обезбедување на кредитот во крајна инстанца.....	3	1934. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	25
1929. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси бр.01-5775/1 од 21.11.2014 година.....	5	1935. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.....	27
1930. Упатство за начинот на регистрација и бришење на законски застапник на радиодифузер од друга држава во регистарот на законски застапници на радиодифузери од други држави кои се реемитуваат на територијата на РС Македонија.....	18	Огласен дел	1-68
1931. Упатство за постапката за утврдување на одговорноста за сторена повреда или прекршување при реемитувањето на програмски сервис на радиодифузери од друга држава.....	21		

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА****1926.**

Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 30/2016, 178/2016, 64/2018 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/2019) Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29 мај 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ
„КОЧО РАЦИН“ – БИТОЛА**

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ – Битола се разрешуваат:

- Наташа Лукич,
- Ристо Чулаковски,
- Александар Дракуловски.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Кочо Рацин“ – Битола се именуваат:

- Велјан Тасевски,
- Ристо Чулаковски,
- Александар Дракуловски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-5090/1
29 мај 2020 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****1927.**

Врз основа на точка 5 од Одлуката за утврдување на инструментите за обезбедување при спроведување монетарни операции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/11), гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

**Л И С Т А
НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА МОНЕТАРНИ ОПЕРАЦИИ**

1. Народната банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) при спроведување на монетарните операции како инструменти за обезбедување ги користи следниве должнички хартии од вредност:

- хартии од вредност издадени од Народната банка;
- хартии од вредност издадени од Република Северна Македонија преку редовни емисии на домашниот финансиски пазар;
- хартии од вредност издадени од Република Северна Македонија за структурни потреби, и
- Еврообврзници издадени од Република Северна Македонија на меѓународни финансиски пазари.

2. Народната банка ги прифаќа хартиите од вредност од точка 1, алинеја 1, 2 и 3 од оваа Листа доколку се издадени на домашниот финансиски пазар и се регистрирани во депозитарот на хартии од вредност на Народната банка или во „Централниот депозитар на хартии од вредност“ АД - Скопје.

Порамнувањето на трансакциите во кои се користат инструментите за обезбедување од точка 1, алинеја 1, 2 и 3 се врши според принципот „испорака наспроти плаќање“.

3. Народната банка ги прифаќа хартиите од вредност од точка 1, алинеја 4 од оваа Листа доколку се издадени на меѓународните финансиски пазари и се регистрирани во меѓународни депозитари во коишто се чуваат хартии од вредност.

При порамнувањето на трансакциите во кои се користат инструментите за обезбедување од точка 1 алинеја 4, Народната банка ги одобрува паричните средства, откако ќе добие потврда (конфирмација) за конечен пренос на сопственоста на хартиите од вредност на сметка на Народната банка.

4. При спроведување на монетарни операции за обезбедување денарска ликвидност, Народната банка применува коефициенти на покритие како сооднос помеѓу вредноста на инструментите за обезбедување, утврдена во согласност со точка 6 став 2 и 3 од оваа листа, и одобрените парични средства.

Коефициентите на покритие изнесуваат:

Вид на инструменти за обезбедување	Коефициенти на покрите					
	до 12 месеци	над 12 месеци до 3 години	над 3 до 5 години	над 5 до 10 години	над 10 до 15 години	над 15 години
- Хартии од вредност издадени од Народната банка						
- Хартии од вредност издадени од Република Северна Македонија преку редовни емисии	1.01	1.05	1.10	1.15	1.25	1.50
- Хартии од вредност издадени од Република Северна Македонија за структурни потреби						
- Еврообврзници издадени од Република Северна Македонија на странски финансиски пазари	1.01	1.05	1.09	1.12		

5. Износот на хартиите од вредност, кои се користат за обезбедување на одобрените парични средства, се пресметува по следнава формула:

$$\frac{\text{износ на хартии од вредност}}{\text{цена на хартии од вредност}} = \frac{\text{одобрен парични средства} \times \text{коефициент на покрите}}{\text{цена на хартии од вредност}} \times 100$$

При утврдување на вредноста на хартиите од вредност во странска валута и на хартиите од вредност со валутна клаузула, се применува средниот курс од Кур-сната листа на Народната банка на датумот на вреднувањето.

6. По спроведување на монетарната операција, Народната банка ја следи вредноста на хартиите од вредност на редовна основа, според пазарните цени.

Пазарни цени се цените остварени на домашниот секундарен пазар („Македонската берза на хартии од вредност“ АД Скопје и/или пазарите преку шалтер), односно цените објавени на електронските информативни системи за меѓународните финансиски пазари.

По исклучок од ставот 1 од оваа точка, доколку со хартиите од вредност не се тргува на секундарниот пазар или последните остварени цени отстапуваат значително од тековните пазарни движења, Народната банка има право да утврди теоретска цена за вреднување со примена на соодветна методологија за вреднување.

7. Доколку настане изложеност како резултат на промена на пазарната цена или теоретската цена утврдена од Народната банка, Народната банка има право да побара покрите во соодветни инструменти за обезбедување.

Народната банка применува минимален износ за барање на покрите во висина од 0,1% од одобрените парични средства.

8. Листата се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на Електронскиот систем на Народната банка за пазарни операции, за хартиите од вредност од точка 1.

9. Со денот на започнувањето со примена на оваа листа престанува да важи Листата на хартии од вредност за спроведување на монетарни операции („Службен весник на Република Македонија“, бр. 154/14).

10. Оваа листа влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Гувернер

Бр. 08-14050/1

на Народната банка на

1 јуни 2020 година

Република Северна Македонија,

Скопје

д-р **Анита Ангеловска-Бекоска**, с.р.

1928.

Врз основа на точка 10 став 4 од Одлуката за кредитот во крајна инстанца („Службен весник на Република Македонија“ бр. 74/15), гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

ЛИСТА

НА КОЕФИЦИЕНТИ НА ПОКРИТИЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТОТ ВО КРАЈНА ИНСТАНЦА

1. Народната банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) при одобрувањето кредит во крајна инстанца утврдува коефициенти на покрите за следните инструменти за обезбедување:

- должнички хартии од вредност; и
- други инструменти за обезбедување (побарувања на банките од клиенти).

2. Коефициентите на покрите, разграничени според видот на инструментите за обезбедување и преостанатиот рок до достасување, изнесуваат:

Вид инструменти за обезбедување	Коефициенти на покритие					
	до 12 месеци	над 12 месеци до 3 години	над 3 до 5 години	над 5 до 10 години	над 10 до 15 години	над 15 години
1. хартии од вредност издадени од Народната банка	1.01	1.05	1.10	1.15	1.25	1.50
2. хартии од вредност издадени или обезбедени со гаранција од Република Северна Македонија, на домашни финансиски пазари						
3. хартии од вредност издадени од кој било друг орган на државната власт во Република Северна Македонија, јавни претпријатија и јавни установи во Република Македонија, трговски друштва основани од Република Северна Македонија или во кои Република Северна Македонија е доминантен сопственик, органите на општините во Република Северна Македонија, општините на Градот Скопје и Градот Скопје						
4. евроберзини издадени од Република Северна Македонија на меѓународни финансиски пазари	1.01	1.05	1.09	1.12		
5. хартии од вредност издадени од други централни влади, јавни институции во други земји, локална самоуправа и регионална власт на други земји, мултилатерални развојни банки и меѓународни организации	врз основа на процентите на покритие што ги објавува Европската централна банка, а доколку за одреден инструмент Европската централна банка нема објавено процент на покритие ќе се применат истите коефициенти на покритие како за инструментите од точка 1, 2 и 3 од оваа табела					
6. други инструменти за обезбедување (побарувања на банката од клиенти)	до 12 месеци	над 12 месеци до 7 години			над 7 до 15 години	
	1.20	1.50			2.50	

3. Народната банка ги прифаќа инструментите за обезбедување од точка 2, вид 1, 2 и 3 од оваа Листа доколку се издадени на домашниот финансиски пазар и се регистрирани во депозитарот на хартии од вредност на Народната банка или во „Централниот депозитар на хартии од вредност“ АД - Скопје.

Порамнувањето на трансакциите во кои се користат инструментите за обезбедување од став 1 од оваа точка се врши според принципот „испорака наспроти плаќање“.

4. Народната банка ги прифаќа инструментите за обезбедување од точка 2 вид 4 и 5 од оваа Листа доколку се издадени на меѓународните финансиски пазари и се регистрирани во меѓународни или национални депозитари во земјата издавач, во коишто се чуваат хартии од вредност.

При порамнувањето на трансакциите во кои се користат инструментите за обезбедување од став 1 на точка 1, Народната банка ги одобрува паричните средства откако ќе добие потврда (конфирмација) за конечен пренос на сопственост на хартиите од вредност на сметка на Народната банка.

5. Износот на инструментите за обезбедување, кои се користат за обезбедување на одобрените парични средства, се пресметува по следнава формула:

- за должнички хартии од вредност:

$$\frac{\text{вредност на должнички хартии од вредност}}{\text{цена на должнички хартии од вредност}} = \frac{\text{одобрен парични средства}}{\text{коэффициент на покритие}} \cdot 100$$

- за други инструменти за обезбедување (побарувања на банката од клиенти):

$$\frac{\text{вредност на побарувања}}{\text{цена на побарувања}} = \frac{\text{одобрен парични средства}}{\text{коэффициент на покритие}}$$

При утврдувањето на вредноста на хартиите од вредност во странска валута и на хартиите од вредност со девизна клаузула се применува и средниот курс од Курсната листа на Народната банка.

6. По одобрувањето на кредитот во крајна инстанца со должнички хартии од вредност, Народната банка ја следи вредноста на хартиите од вредност на редовна основа, според пазарните цени.

Пазарни цени се цените објавени на електронските информативни системи за меѓународните финансиски пазари, односно цените објавени на „Македонската берза на хартии од вредност“ АД Скопје или реализирани на пазарите преку шалтер.

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, доколку со хартиите од вредност не се тргува на секундарниот пазар или последните остварени цени отстапуваат значително од тековните пазарни движења, Народната банка има право да утврди теоретска цена за вреднување со примена на соодветна методологија за вреднување.

7. По одобрувањето на кредитот во крајна инстанца, со други инструменти за обезбедување (побарувања на банката), Народната банка ја следи сметководствената вредност на побарувањата (без да се намали за акумулираната амортизација и исправката на вредноста или ефектите од промената на објективната вредност).

8. Доколку соодносот помеѓу вредноста на сите инструменти за обезбедување и одобрените парични средства се намали под утврдените коефициенти на покритие, Народната банка има право да побара покритие во парични средства или во соодветни инструменти за обезбедување.

Народната банка применува минимален износ за барање на покритие во висина од 0,1% од одобрените парични средства.

9. Со денот на започнувањето со примена на оваа листа престанува да важи Листата на коефициенти на покритие на инструментите за обезбедување на кредитот во крајна инстанца („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/15).

10. Оваа листа влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-14051/1
1 јуни 2020 година
Скопје

Гувернер
на Народната банка на
Република Северна Македонија,
д-р **Анија Ангеловска-Бежоска**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

1929.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8, член 20 став 1 алинеја 11¹, во врска со член 141 став 3 и член 143 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19 и 42/20) и Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.140/20), а во согласност со член 15 став 1 алинеја 7 и член 39 став 1 алинеја 11 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-3732/1 од 29.7.2019 година и Заклучокот на Советот на Агенцијата бр. 02-2368/6 од 4.6.2020 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 21-ва седница одржана на 4.6.2020 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ОПЕРАТОРИ КОИ РЕЕМИТУВААТ ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ И НА ПОТВРДАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ/СЕРВИСИ

БР.01-5775/1 ОД 21.11.2014 ГОДИНА

Член 1

Во глава 3 „ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА ИЗВРШЕНА РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ/СЕРВИСИ“, членот 8, се менува и гласи:

„Член 8

Операторот е должен во постапката за евидентирање во регистарот и регистрација на пакет програмски сервиси во Агенцијата да ги достави следниве документи:

¹ Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18).

1. Пријава (Прилог бр.1 кон овој Правилник) за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и регистрација на програмски сервиси;

2. Тековна состојба од Централниот регистар на име на операторот (не постара од шест месеци, доколку во меѓувреме не дошло до промени на податоците што операторот е должен да ги пријави). Тековната состојба се поднесува при пријавувањето на операторот заради негово евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски сервиси и при евентуална промена на податоците кои се содржани во тековната состојба;

3. Потврда за извршена регистрација (нотификација) издадена од Агенцијата за електронски комуникации. Потврдата за извршена регистрација (нотификација) се поднесува при пријавувањето на операторот заради негово евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски сервиси и при евентуална промена на податоците кои се содржани во истата.

4. Изјава (Прилог бр.2 кон овој Правилник) заверена на нотар, со која под целосна кривична и материјална одговорност потврдува дека податоците и другите информации содржани во пријавата и сите прилози кон истата се вистинити, точни и целосни, и со која потврдува дека за реемитување на програмските сервиси наведени во пријавата, ги има уредено авторските и сродните права согласно со Законот за авторските права и сродните права.

5. Изјава (Прилог бр.3 кон овој Правилник) од одговорното лице на операторот под целосна морална, материјална и кривична одговорност со која потврдува дека за реемитување на програмските сервиси ги има уредено ТВ правата за странскиот радиодифузер кој планира да го реемитува на целиот свој програмски сервис за територијата на Република Северна Македонија.

6. Изјава (Прилог бр.4 кон овој Правилник) од одговорното лице на радиодифузерот под целосна морална, материјална и кривична одговорност со која потврдува дека се уредени ТВ правата за радиодифузерот кој операторот планира да го реемитува на целиот свој програмски сервис за територијата на Република Северна Македонија.“ Изјавата треба да се достави преведена на македонски јазик од овластен судски преведувач.

Член 2

Во глава 4 „РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ/СЕРВИСИ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА ИЗВРШЕНА РЕГИСТРАЦИЈА“, во членот 9 став 2 се менува и гласи:

„Кон пријавата, наведена во став 1 на овој член, операторот е должен да достави:

- Изјава (Прилог бр.2 кон овој Правилник) заверена на нотар, со која под целосна кривична и материјална одговорност потврдува дека податоците и другите информации содржани во пријавата и сите прилози кон истата се вистинити, точни и целосни, и со која потврдува дека за реемитување на програмските сервиси наведени во пријавата, ги има уредено авторските и сродните права согласно со Законот за авторските права и сродните права;

- Изјава (Прилог бр.3 кон овој Правилник) од одговорното лице на операторот под целосна морална, материјална и кривична одговорност со која потврдува дека за реемитување на програмските сервиси ги има уредено ТВ правата за странскиот радиодифузер кој планира да го реемитува на целиот свој програмски сервис за територијата на Република Северна Македонија, и

- Изјава (Прилог бр.4 кон овој Правилник) од одговорното лице на радиодифузерот под целосна морална, материјална и кривична одговорност со која потврдува дека се уредени ТВ правата за радиодифузерот кој операторот планира да го реемитува на целиот свој програмски сервис за територијата на Република Северна Македонија.“ Изјавата треба да се достави преведена на македонски јазик од овластен судски преведувач.

Член 3

Во глава 4 „РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ/СЕРВИСИ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА ИЗВРШЕНА РЕГИСТРАЦИЈА“, член 14 се менува и гласи.

„Член 14

При регистрацијата на програмските сервиси, Агенцијата може доколку смета дека е потребно, од операторот да побара да достави договор за реемитување на програмски сервис склучен со имателот на правата и/или дозвола за телевизиско или радио емитување на странскиот радиодифузер од кого потекнува програмскиот сервис што треба да се реемитува, издадена од надлежниот регулатор на матичната земја.

Операторот е должен да ја достави бараната документација во рок од 7 дена од денот на приемот на барањето.“

Член 5

Во Глава 7 „ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ“, во член 18, се додава став 2, кој гласи:

Операторите се должни до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достават пријави за регистрација на странските радиодифузери кои ги реемитуваат, согласно овој правилник во рок од 60 дена од денот на неговото донесување.

Член 6

Сите останати одредби од Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси бр.01-5775/1 од 21.11.2014 година остануваат неизменети.

Член 7

Овој Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси бр.01-5775/1 од 21.11.2014 година влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Агенција за аудио и аудиовизуелни

Бр. 01-2439/1

4 јуни 2020 година

Скопје

медиумски услуги,

Претседател на Советот,

Лазо Петрушевски, с.р.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

ПРИЛОГ БР.1

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ

Палата Панко Брашнаров
Ул. „Македонија“ бр.38,1000 Скопје
Република Северна Македонија
Тел: +389 23 103 400
Факс: +389 23 103 401
e-mail: contact@avmu.mk



(приемен печат на АААВМУ)

ПРИЈАВА
за евидентирање во регистарот на оператори на јавни
електронски комуникациски мрежи и регистрација на
програмски сервиси ¹

Целосен назив на
Операторот

Седиште и адреса

ЕМБС

Даночен број

Одговорно лице

¹

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го употребува терминот „оператор на јавна електронска комуникациска мрежа“, а Законот за електронски комуникации го употребува терминот „оператор на јавна комуникациска мрежа“



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

1 ПОДАТОЦИ ЗА ОПЕРАТОРОТ

Скратен назив	
Телефон	
Електронска пошта	
Веб-страница	
Име и презиме на одговорното лице управителот/директорот	
Контакт	Телефон:
	Електронска пошта:
ЕМБГ	

Начин на обезбедување на програмскиот пакет ²	☐ Аналогно преку кабел ☐ DVB-C ☐ DVB-T ☐ DVB-S ☐ IPTV
Сервисна зона ³	
Интерен канал	☐ ДА ☐ НЕ
Телекомуникациски и други услуги што ги нуди операторот	☐ VoD ☐ NVoD ☐ PPV ☐ Catch-up TV ☐ Интернет ☐ Телефонска
Датум на започнување со обезбедување на програмскиот пакет	
Број на претплатници	

² Да се наведе технологијата што се користи за дистрибуција на сигналот на операторот до претплатниците

³ Подрачје на кое операторот ќе го обезбедува програмскиот пакет, односно територијата на РСМ, регионот или општината со населените места во неа каде операторот има мрежа и претплатници



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

2. ПОДРУЖНИЦИ

Град/Место	Адреса

**3. АДРЕСА (НА ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР) КАДЕ СЕ НАОГА ОПРЕМАТА ПРЕКУ
КОЈА СЕ ВРШИ РЕЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИОТ ПАКЕТ**

Град/Место	Адреса



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

4 ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

4.1 Програмски сервиси на радиодифузери од Република Северна Македонија:

	1	2	3	4	5	6	8	9
Реден број	назив	јазикна емитување	ниво на емитување ⁴	регионална сервисна зона ⁵	локална сервисна зона ⁶	времетраење на договорот	автоматско продолжување ⁷	кодификација ⁸
1			☐ државно ☐ регионално ☐ локално	☐ D1 - Скопје ☐ D1 - Велес ☐ D2 ☐ D3 ☐ D4 ☐ D5 ☐ D6 ☐ D7 ☐ D8		од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не _____	☐ да ☐ не
2			☐ државно ☐ регионално ☐ локално	☐ D1 - Скопје ☐ D1 - Велес ☐ D2 ☐ D3 ☐ D4 ☐ D5 ☐ D6 ☐ D7 ☐ D8		од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не _____	☐ да ☐ не
3			☐ државно ☐ регионално ☐ локално	☐ D1 - Скопје ☐ D1 - Велес ☐ D2 ☐ D3 ☐ D4 ☐ D5 ☐ D6 ☐ D7 ☐ D8		од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не _____	☐ да ☐ не

⁴ Да се наведе нивото на емитување на радиодифузерот од РСМ

⁵ Да се наведе регионалната сервисна зона во која емитува радиодифузерот од РСМ

⁶ Да се наведат општините каде што емитува радиодифузерот од РСМ согласно подзаконски акт на АААВМУ

⁷ Да се наведе и периодот на обновување согласно договорот

⁸ Да се наведе дали операторот го има кодификацијата на сигналот



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

4.2 Програмски сервиси на странски радиодифузери:

1	2	3	4	5	6	7	8
назив	земја на потекло ⁹	надлежен регулатор ¹⁰	јазик на емитување	титлување	времетраење на договорот	автоматско продолжување	кодирање ¹¹
1					од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не	☐ FTA ☐ Enc. ☐ порнографски
2					од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не	☐ FTA ☐ Enc. ☐ порнографски
3					од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не	☐ FTA ☐ Enc. ☐ порнографски
4					од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не	☐ FTA ☐ Enc. ☐ порнографски
5					од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не	☐ FTA ☐ Enc. ☐ порнографски
6					од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не	☐ FTA ☐ Enc. ☐ порнографски
7					од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не	☐ FTA ☐ Enc. ☐ порнографски

⁹ Да се наведе земјата во која е регистриран реемитуваниот странски програмски сервис

¹⁰ Да се наведестранскиот регулатор што ја издал дозволата за емитување

¹¹ Ако при реемитувањето странскиот програмски сервис е кодиран заради заштита на малолетната публика, таа посебно да се означи во оваа колона



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

8							од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не _____	☐ FTA ☐ Enc. ☐ порнографски
9							од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не _____	☐ FTA ☐ Enc. ☐ порнографски
10							од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не _____	☐ FTA ☐ Enc. ☐ порнографски
11							од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не _____	☐ FTA ☐ Enc. ☐ порнографски
12							од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не _____	☐ FTA ☐ Enc. ☐ порнографски
13							од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не _____	☐ FTA ☐ Enc. ☐ порнографски
14							од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не _____	☐ FTA ☐ Enc. ☐ порнографски
15							од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не _____	☐ FTA ☐ Enc. ☐ порнографски
16							од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не _____	☐ FTA ☐ Enc. ☐ порнографски
17							од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не _____	☐ FTA ☐ Enc. ☐ порнографски



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

5. РАДИО ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

5.1 Програмски сервиси на радија од Република Северна Македонија:

1	2	3	4	5
назив	јазик на емитирање	сервисна зона ¹²	времетраење на договорот	автоматско продолжување
1		☐ државно ☐ регионално ☐ локално	од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не
2		☐ државно ☐ регионално ☐ локално	од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не

5.2 Програмски сервиси на странски радија:

1	2	3	4	5
назив	јазик на емитирање	надлежен регулатор ¹³	времетраење на договорот	автоматско продолжување
1			од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не
2			од _____ до _____ ☐ неопределено	☐ да ☐ не

¹² Да се наведе сервисна зона во која операторот го дистрибуира програмскиот сервис на радиодифузерот од РСМ

¹³ Да се наведе странскиот регулатор што ја издал дозволата за емитирање



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ

6. ПРИЛОЗИ КОН ПРИЈАВАТА:

1. Тековна состојба од Централниот регистар на име на операторот на јавна електронска комуникациска мрежа (не постара од шест месеци, доколку во меѓувреме не дошло до промени на податоците што операторот е должен да ги пријави). Тековната состојба се поднесува при пријавувањето на операторот заради негово евидентирање во Регистарот и при евентуална промена на податоците кои се содржани во тековната состојба;
2. Потврда за извршена регистрација (нотификација) издадена од Агенцијата за електронски комуникации. Потврдата за извршена регистрација (нотификација) се поднесува при пријавувањето на операторот заради негово евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски сервиси и при евентуална промена на податоците кои се содржани во истата;
3. Изјава (Прилог бр.2) заверена на нотар, со која под целосна кривична и материјална одговорност потврдува дека податоците и другите информации содржани во пријавата и сите прилози кон истата се вистинити, точни и целосни, и со која потврдува дека за реемитување на програмските сервиси наведени во пријавата, ги има уредено авторските и сродните права согласно со Законот за авторските и сродните права;
4. Изјава (Прилог бр.3 кон овој Правилник) од одговорното лице на операторот под целосна морална, материјална и кривична одговорност со која потврдува дека за реемитување на програмските сервиси ги има уредено ТВ правата за странскиот радиодифузер кој планира да го реемитува на целиот свој програмски сервис за територијата на Република Северна Македонија, и
5. Изјава (Прилог бр.4 кон овој Правилник) од одговорното лице на радиодифузерот под целосна морална, материјална и кривична одговорност со која потврдува дека се уредени ТВ правата за радиодифузерот кој операторот планира да го реемитува на целиот свој програмски сервис за територијата на Република Северна Македонија.

ПРИЛОГ БР.2

ИЗЈАВА НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ НА ОПЕРАТОРОТ

Јас _____, од _____, со број
на лична карта _____, и матичен број _____, издадена од
МВР

, со постојано живеалиште во _____, на
улица

, број _____, изјавувам под целосна кривична, морална и
материјална одговорност дека податоците и другите информации содржани во оваа
пријава и сите

прилози кон истата се вистинити, точни и целосни заклучно со датумот на
пополнување на истата и дека ги исполнуваат условите предвидени со член 141
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17,
168/18, 248/18, 27/19 и 42/20).

Воедно, под целосна кривична и материјална одговорност потврдувам дека за
реемитувањето на програмските сервиси наведени во пријавата за регистрација наш арх.
бр. _____, операторот ги има уредено авторските и сродните права,
согласно

со Законот за авторското право и сродните права.

Во _____

_____ 20__ год.

Управител/директор

(М.П)

ПРИЛОГ БР.3

ИЗЈАВА НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ НА ОПЕРАТОРОТ

Јас _____, од _____, со број
на лична карта _____, и матичен број _____,
издадена од МВР _____, со постојано живеалиште во
, на улица _____, број _____, во
својство _____ на одговорно лице на операторот
а согласно член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14,
101/14, 132/14, 142/16,
132/17, 168/18, 248/18, 27/19 и 42/20), под целосна морална, материјална и кривична
одговорност изјавувам дека се уредени ТВ правата за странскиот/те радиодифузер/и
кој/и операторот планира да го/и реемитува на целиот свој програмски сервис за
територијата на Република Северна Македонија, наведени во пријавата за
регистрација наш арх. бр. _____.

Во _____

_____ 20__ год.

Управител/Директор

(М.П)

ПРИЛОГ БР.4

ИЗЈАВА НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ НА СТРАНСКИОТ РАДИОДИФУЗЕР

Јас _____, од _____, со
идентификациски број / I D No . _____, исправа бр.
_____, издадена од _____,
со постојано живеалиште во _____, на улица
, број _____, во својство на одговорно лице на
радиодифузерот _____, а согласно член 143 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18,
248/18, 27/19 и 42/20), под целосна морална, материјална и кривична одговорност
изјавувам дека се уредени ТВ правата за радиодифузерот кој операторот планира да
го реемитува на целиот свој програмски сервис за територијата на Република Северна
Македонија.

Во _____

_____ 20__ год.

Управител/Директор

(М.П)

1930.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8 и член 20 став 1 алинеја 11¹, во врска со член 143 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на РС Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19 и 42/20) и Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.140/20), а во согласност со член 15 став 1 алинеја 7 и член 39 став 1 алинеја 11 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-3732/1 од 29.7.2019 година и Заклучокот на Советот на Агенцијата бр.02-2368/4 од 4.6.2020 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 21-ва седница одржана на 4.6.2020 година, донесе

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА РЕГИСТРАЦИЈА И БРИШЕЊЕ НА ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИК НА РАДИОДИФУЗЕР ОД ДРУГА ДРЖАВА ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИЦИ НА РАДИОДИФУЗЕРИ ОД ДРУГИ ДРЖАВИ КОИ СЕ РЕЕМИТУВААТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РС МАКЕДОНИЈА

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова Упатство се утврдува начинот и постапката на регистрација во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на законските застапници на радиодифузерите од други држави во регистарот на законски застапници на радиодифузери од други држави кои се реемитуваат на територијата на Р.С. Македонија а кои Агенцијата е должна да ги евидентира согласно член 143 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на РС Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19 и 42/20).

2. Основна цел за регистрација на законски застапник на радиодифузер од друга држава е обезбедување на услови за утврдување на негова одговорност соглас-

но условите од член 143 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Законскиот застапник од друга држава е должен да дејствува согласно законот и начелата на чесност и совесност, при застапувањето на радиодифузерот од другата држава на територијата на РС Македонија.

II. КОЈ МОЖЕ ДА БИДЕ РЕГИСТРИРАН КАКО ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИК НА РАДИОДИФУЗЕР ОД СТРАНСКА ДРЖАВА

3. Како законски застапник на радиодифузер од странска држава кој се реемитува на територијата на РС Македонија, може да биде запишано физичко лице.

4. Законскиот застапник на радиодифузер од странска држава кој се реемитува на територијата на РС Македонија, се запишува во регистарот што го води Агенцијата.

5. Во регистарот на законски застапници се запишува:

- физичко лице кое е запишано како законски застапник на радиодифузерот од друга држава, во регистарот кој се води кај надлежниот орган во матичната држава на радиодифузерот кој се реемитува на територијата на РС Македонија. Доколку во матичната држава не се постои таков регистар, потребно е да се достави документ од кој ќе може да се види дека лицето е законски застапник на радиодифузерот кој се реемитува на територијата на РС Македонија, и/или

- физичко лице кое е запишано како законски застапник на правното лице кое радиодифузерот го овластил во негово име да склучува договори за реемитување со операторите, во регистарот кој се води кај надлежниот орган во матичната држава на тоа правно лице. Доколку во матичната држава не постои таков регистар, потребно е да се достави документ од кој ќе може да се види дека лицето е законски застапник на правното лице кое радиодифузерот го овластил во негово име да склучува договори за реемитување со операторите.

III. ПОСТАПКА ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИЦИ

6. Физичко лице кое е запишано како законски застапник на радиодифузерот од друга држава, во регистарот кој се води кај надлежниот орган во матичната држава на радиодифузерот кој се реемитува на терито-

¹ Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18).

ријата на РС Македонија, се стекнува со правото да се впише во регистарот на законски застапници на радиодифузери од друга држава.

7. Барањето за впишување во регистарот на законски застапници, се поднесува на образец (Прилог бр.1).

8. Во прилог на Барањето за впишување во регистарот на законски застапници се доставуваат:

-доказ за лична идентификација (пасош) во превод заверен кај нотар, и

-доказ извод од регистарот кој се води кај надлежниот орган во матичната држава на радиодифузерот кој има намера да се реемитува на територијата на РС Македонија и/или на правното лице кое радиодифузерот го овластил во негово име да склучува договори за реемитување со операторите, од кој може да се утврди дека лицето е запишано како негов законски застапник, не постар од 30 (триесет) дена од денот на издавањето, во оригинал и превод заверен кај нотар. Доколку во матичната држава не се постои таков регистар, потребно е да се достави документ од кој ќе може да се види дека лицето е законски застапник на радиодифузерот кој се реемитува на територијата на РС Македонија.

9. Податоците за имињата и презимињата на регистрираните законски застапници, за радиодифузерот кој го застапуваат и за државата каде се основани, се објавуваат на веб страницата на Агенцијата, а останатите податоци Агенцијата ги користи согласно важечката регулатива за заштита на лични податоци.

10. По барање на законскиот застапник, Агенцијата издава и потврда дека истиот е запишан во нејзиниот регистар.

IV. ОБНОВУВАЊЕ НА ВПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИЦИ

11. Барањето за обновување во регистарот на законски застапници се врши пред истекот на една година од денот на впишувањето, односно од денот на обновувањето на впишувањето во регистарот.

12. Барањето се поднесува на образец (Прилог бр.1) и кон истото се доставува:

-доказ извод од регистарот кој се води кај надлежниот орган во матичната држава на радиодифузерот кој има намера да се реемитува на територијата на РС Македонија, и/или на правното лице кое радиодифузерот го овластил во негово име да склучува договори за реемитување со операторите, од кој може да се утврди дека лицето е запишано како негов законски застапник не постар од 30 (триесет) дена од денот на издавањето, во

оригинал и превод заверен кај нотар. Доколку во матичната држава не се постои таков регистар, потребно е да се достави документ од кој ќе може да се види дека лицето е законски застапник на радиодифузерот кој се реемитува на територијата на РС Македонија.

V. БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИЦИ

13. Агенцијата ќе го избрише законскиот застапник од регистарот, доколку:

- не побара обновување на впишувањето во регистарот;
- поднесе барање за бришење од регистарот;
- со правосилна судска одлука му е забрането вршење на застапувањето;
- не поднесе доказ дека ги исполнува условите за обновување на впишувањето во регистарот;
- ја загуби деловната способност;
- со назначување на друг законски застапник на радиодифузерот или на правното лице кое радиодифузерот го овластил во негово име да склучува договори за реемитување со операторите, и
- во случај на смрт.

14. Агенцијата по службена должност ги објавува податоците за бришење на законските застапници од регистарот на својата веб страница.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

15. Документите кои се поднесуваат во постапката за регистрација и бришење на законски застапник на радиодифузер од друга држава во регистарот на законски застапници на радиодифузери од други држави кои се реемитуваат на територијата на РС Македонија се доставуваат во согласност со Правилникот за начинот на доставување на пропратната документација кон дописите и пријавите упатени до архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4993/1 од 14.10.2014 година.

16. Ова упатство влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Бр. 01-2440/1
4 јуни 2020 година
Скопје



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

ПРИЛОГ БР.1

**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ**
Палата Панко Брашнаров
Ул. „Македонија“ бр.38,1000 Скопје
Република Северна Македонија
Тел: +389 23 103 400
Факс: +389 23 103 401
e-mail: contact@avmu.mk



(приемен печат на АААВМУ)

БАРАЊЕ
за впишување во регистарот на законски застапници

Име и презиме на законскиот застапник	
Назив на радиодифузерот	
Држава каде радиодифузерот е основан	
Веб страна на радиодифузерот	
Контакт	Телефон:
	Електронска пошта:
Датум _____, 2020	_____ (потпис) (м.п)

ПРИЛОЗИ КОН ПРИЈАВАТА:

- Доказ за лична идентификација (пасош) во превод заверен кај нотар;
- Извод од регистарот кој се води кај надлежниот орган во матичната држава на радиодифузерот и/или на правното лице кое радиодифузерот го овластил во негово име да склучува договори за реемитување со операторите, од кој може да се утврди дека лицето е запишано како негов законски застапник, не постар од 30 (триесет) дена од денот на издавањето, во оригинал и превод заверен кај нотар;

1931.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8 и член 20 став 1 алинеја 11¹ во врска со член 143 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на РС Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19 и 42/20) и Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.140/20), а во согласност со член 15 став 1 алинеја 7 и член 39 став 1 алинеја 11 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-3732/1 од 29.7.2019 година и Заклучокот на Советот на Агенцијата бр.02-2368/5 од 4.6.2020 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 21-ва седница одржана на 4.6.2020 година, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА ЗА СТОРЕНА ПОВРЕДА ИЛИ ПРЕКРШУВАЊЕ ПРИ РЕЕМИТУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ НА РАДИОДИФУЗЕРИ ОД ДРУГА ДРЖАВА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова Упатство се уредува постапката за утврдување на одговорноста за сторена повреда или прекршување во случај на реемитување на било кој дел од програмскиот сервис на радиодифузер од друга држава, за кој програмски сервис тој радиодифузер нема регулирани права за територијата на РС Македонија што Агенцијата е должна да ја утврди согласно член 143 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на РС Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19 и 42/20).

II. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА УРЕДЕНИ ПРАВА

2. Во случај кога постои сомневање дека не се уредени правата за било кој дел од програмскиот сервис на радиодифузерот од друга држава кој се реемитува во РС Македонија, Агенцијата ќе побара од операторот и/или од радиодифузерот да достави договор за уредени права на тој дел од програмскиот сервис склучен со имателот на правата.

3. Операторот и радиодифузерот се должни да ја достават бараната документација во архивата на Агенцијата во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

II. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ОРГАНОТ НАДЛЕЖЕН ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СРОДНИТЕ ПРАВА

4. Во случаеви кога бараната документација нема да биде доставена до Агенцијата или доколку од доставената документација не може да се утврди дека правата се уредени, Агенцијата во рок од 7 дена, а кога има

потреба од дополнителни докази во рок од 15 дена, согласно надлежноста утврдена во член 18 став 1 алинеја 7 од ЗАВМУ, ќе поднесе информација за постоење сомневање за сторена повреда и прекршување до органот надлежен за авторските права и сродните права.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5. Бараната документација што се доставува треба да биде во согласност со Правилникот за начинот на доставување на пропратната документација кон дописите и пријавите упатени до архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4993/1 од 14.10.2014 година.

6. Ова упатство влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2441/1
4 јуни 2020 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

1932.

Врз основа на член 44 ставови (4) и (5), член 114 став (3) и член 115 став (2) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ОТСАПУВАЊА ОД ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ ЗА ХИГИЕНА ЗА МАЛИТЕ БИЗНИСИ, НАЧИНОТ И БАРАЊАТА КОИ ТРЕБА ДА СЕ ИСПОЛНАТ ПРИ ДИРЕКТНО СНАБДУВАЊЕ СО ХРАНА ОД СТРАНА НА ПРОИЗВОДИТЕЛ ДО КРАЕН ПОТРОШУВАЧ, УСЛОВИТЕ ЗА ПРОСТОРИИТЕ, МАТЕРИЈАЛИТЕ, ИНСТРУМЕНТИТЕ И ОПРЕМАТА ВО ОБЈЕКТИТЕ КОИ ПРОИЗВЕДУВААТ КАКО И НАЧИНОТ НА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА СО ТРАДИЦИОНАЛНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат отстапувањата од посебните мерки за хигиена за малите бизниси, начинот и барањата кои треба да се исполнат при директно снабдување со храна од страна на производител до краен потрошувач, условите за просториите, материјалите, инструментите и опремата во објектите кои произведуваат како и начинот на производство на храна со традиционални карактеристики.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) **Директното снабдување** е снабдување од страна на производителот на мали количества преработени примарни производи од неживотинско потекло кои по-

¹ Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 248/18).

текнуваат од сопствени земјоделски површини до крајните потрошувачи или до локалните малопродажни трговци кои директно го снабдуваат крајниот потрошувач и тоа:

а) директно снабдување на крајниот потрошувач на фарма, место на производство;

б) директно снабдување на малопродажен објект или угостителски објект кој директно го снабдува крајниот потрошувач со посебно означување на храната и

в) директно снабдување на крајниот потрошувач на саеми и изложби на храна на целата територија на Република Северна Македонија;

2) Храна со традиционални карактеристики е храна која е традиционално произведена во Република Северна Македонија и:

а) историски се препознава како традиционален прехранбен производ или

б) се произведува во согласност со кодифицирани или регистрирани технички референции за традиционален процес или според традиционални методи на производство или

в) е заштитена како традиционален прехранбен производ согласно закон;

3) Традиционалниот прехранбен производ е производ што често се консумира или е поврзан со специфични прослави и/или сезони, вообичаено пренесен од една генерација на друга, направен со грижа и на специфичен начин во согласност со традицијата и културата на исхрана, со малку или без обработка, кој се разликува и е познат поради неговите сензорни особини и лесно се поврзува со одредена локална област, регион или држава;

4) Традиционални методи за производство се начини за производство на храна кои во текот на процесот вклучуваат природни материјали, едноставни чекори и алатки за преработка на сировината, а исклучуваат употреба на нови технологии и

5) Мал бизнис во смисла на овој правилник е производство и промет на мали количества храна од оператор со храна, правно или физичко лице кое што произведува, преработува или става во промет храна од неживотинско потекло, во количества до максимум 10 t готов производ на годишно ниво со исклучок на производство на жестоки алкохолни пијалаци каде што максималното дозволено количество е 2500 l на годишно ниво, за производство на пиво максималното дозволено количество е 150.000 l на годишно ниво и за производство на вино максималното дозволено количество е 100.000 l на годишно ниво во согласност со Законот за акцизите (*¹).

Член 3

Одредбите од овој правилник се применуваат на производството и ставањето во промет на: преработки од овошје, зеленчук и печурки, зачини и чаеви, жита и преработки од жита и пекарски производи, кондиторски производи, жестоки алкохолни пијалоци, пиво, вино и безалкохолни пијалоци.

Член 4

Производството и ставањето во промет на производи од неживотинско потекло од страна на малите бизниси се врши како:

1) директно снабдување до крајниот потрошувач на мали количества преработени производи од неживотинско потекло и

2) производство на производи со традиционални карактеристики произведени со традиционални методи за производство.

Член 5

Лицата кои работат во производствата од членот 4 од овој правилник потребно е да се со добра здравствена состојба, да имаат основни знаења за хигиена на храна и да водат евиденција на количествата на набавените и потрошените сировини и произведените производи.

Член 6

Во примарното производство и во објектот за производство и преработка на мали количества на производи за директно снабдување до крајниот потрошувач, за да се врши производство на производите од член 3 од овој правилник потребно е да се исполнат следните барања:

1) да е одвоен дел од станбениот простор и да не се користи за други цели на домаќинството;

2) активностите во станбениот дел и влијанијата од надворешната средина на домаќинството да не ги загрозуваат хигиенските услови и безбедноста на производите;

3) материјалите од кои се направени таваните и сидовите може да не се мазни, но треба да се водоотпорни, неапсорбирачки и нерѓосувачки;

4) подните површини треба да бидат од цврст материјал и лесни за чистење и дезинфекција;

5) различните подготвителни производни процеси како подготовка на основната сировина, подготовка на помошните сировини, подготовка на амбалажа, преработка и пакување може да се одвиваат во истиот простор доколку бидат временски одвоени;

6) сировините и додатоците кои се користат во производство потребно е да бидат набавени од регистрирани или одобрени производители/добавувачи;

7) водата која се користи во објектот треба да ги исполнува барањата пропишани во Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (*²);

8) во просторијата за подготовка и преработка или во непосредна околина да има најмалку еден повеќенаменски мијалник;

9) да е обезбедена соодветна опрема за разните производни постапки изработена од нетоксичен и некородирачки материјал, лесна за чистење и дезинфекција;

10) садовите и опремата соодветно да се чистат, дезинфицираат и складираат во производниот простор;

11) да се користи санитарниот чвор во состав на станбениот простор;

12) гардеробата да биде надвор од објектот, ако е во непосредна близина;

13) сировините и преработените производи да се чуваат во иста просторија доколку се физички соодветно одделени во зависност од карактерот на готовиот производ;

14) просторијата за складирање и чување на производот во зависност од процесот на производство и видот на производот да биде на различна локација од просторијата за производство;

15) во објектот да се преземаат мерки за спречување или намалување на ризикот од контаминација;

16) за време на работата треба да се применат соодветни постапки на добра производна и добра хигиенска пракса со цел да се спречи вкрстена контаминација и

17) за време на транспортот на производите, да се одржуваат соодветни хигиенски и температурни услови.

Член 7

Производителите, на пакувањето на преработениот производ од неживотинско потекло треба да ги наведат следните информации:

- 1) име и адреса на производителот;
- 2) датум на производство;
- 3) име и вид на производот;
- 4) услови за чување;
- 5) состав на производ и
- 6) рок на употреба на производот.

Член 8

Произведувачот за да се овозможи следливост на набавените сировини, основни и помошни и дистрибуцијата на готовиот производ треба да ги евидентира податоците за датумот на производство, видовите на производи, количества на преработени основни и помошни сировини и количества на добиени производи по вид на производ согласно член 32 од Законот за безбедност на храната.

Член 9

Во објектите кои произведуваат храна со традиционални карактеристики со примена на традиционални методи за производство треба:

1) да се употребува опрема и помошна опрема и садови во процесот на подготовка на производите кои се од материјал кој се користи во традиционалното производство како соодветни и автентични;

2) да се врши ферментација на производите во простории од дрво, камен, бетон и/или на отворен простор во зависност од спецификите на средината неопходна за развој на дел од нивните карактеристики,

3) да се изложуваат производите на потребните соодветни атмосферски влијанија доколку е обезбедена заштита од контаминација на производот и

4) сировините кои се користат во производство да бидат набавени од регистрирани или одобрени производители/добавувачи.

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 02-864/5
22 мај 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

(*¹) Законот за акцизите е усогласен со 1. ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 2008/118/ЕЗ од 16 декември 2008 во врска со општите аранжмани за акцизи и укинување на Директивата 92/12/ЕЕЗ; 2. ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 2003/96/ЕЗ од 27 октомври за прес-структурирање на рамката на Заедницата за оданочување енергетски производи и електрична енергија; 3. ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 92/83/ЕЕЗ од 19 октомври 1992 за усогласување на структурите на акцизи на алкохол и за алкохолни пијалаци; 4. ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 92/84/ЕЕЗ од 19 октомври 1992 за усогласување на стапките на акцизи на алкохол и за алкохолни пијалаци; 5. ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 2011/64/ЕУ од 21 јуни 2011 за акцизната структура и акцизните стапки кои се однесуваат на преработен тутун; 6. РЕГУЛАТИВА НА КОМИСИЈАТА (ЕЗ) Бр. 31/96 од 10 Јануари 1996 за потврда за ослободување од акциза; 7. ДИРЕКТИВА 2006/79/ЕЗ на Советот за даночно ослободување при увоз на мали испораки на добра од некомерцијален карактер од трети земји; 8. ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 2007/74/ЕЗ за ослободување од данокот на додадена вредност и акциза на добра увезени од лица кои патуваат од трети земји и 9. ДИРЕКТИВА НА СОВЕТОТ 95/60/ЕЗ од 27 Ноември 1995 за фискални обележувачи на гасно масло и керозин.

(*²) Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење е усогласен со Директивата на Советот 98/83/ЕЗ од 3 ноември 1998 година за квалитетот на водата наменета за пиење (CELEX бр. 31998L0083) и Директивата на Советот 2013/51/Еуроаот од 22 октомври 2013 година, со која се пропишуваат барањата за заштита на јавното здравје во однос на присуството на радиоактивни супстанции во водата за пиење (CELEX бр.32013L0051).

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 1933.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19 и 114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 јуни 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија и услуги УНИ ПАРТС ДС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентраља ФЕЦ “УНИ ПАРТС”.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-67/20
4 јуни 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог:**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Назив и седиште на носителот на лиценцата**

Друштво за трговија и услуги УНИ ПАРТС ДС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул.Влае бр.8 Скопје-Карпош, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија**3. Датум на издавање на лиценцата: 4 јуни 2020 година****4. Датум на важење на лиценцата: 4 јуни 2055 година****5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-420-2020****6. Единствен матичен број: 6155456****7. Единствен даночен број: 4030006609571****8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност**

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “УНИ ПАРТС” со локација на кровна површина на објект на КП бр.2766/2, КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.

9. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,
- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика*,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,
- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,
- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
 - заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
 - безбедност и здравје при работа,
 - кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - извршување на мониторинг на работењето,
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вооредна состојба,
- 4) извршување на годишната програма за ремонти,
- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

б) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

11. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

12. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “УНИ ПАРТС”, со следните технички карактеристики:

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ “УНИ ПАРТС”,

б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска електроцентрала: 14 kW,

в) година на почеток и завршеток на градба: 2019 година

г) година на почеток на работа: 2020 година

д) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години

е) податоци за опрема:

- тип на фотонапонски панели: поликристални

- производител на фотонапонски панели: PiKCELL GROUP PiK280P(60)

- број на фотонапонски панели: 50

- моќност на фотонапонски панели: 280 W

- тип, производител и номинални податоци на инвертор:

- FRONUS SUMO 12.5 kW 3ph, 18.800Wp, 1 парче

ж) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.570 kWh/m2

з) очекувано производство на електрична енергија: 17.800 kWh

1934.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19 и 114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 јуни 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, промет и услуги ЕКО-ЦИРКОН ДОО експорт-импорт Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕКОПОР”.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-77/20

4 јуни 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог:

ЛИЦЕНЦА

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за производство, промет и услуги ЕКО-ЦИРКОН ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул.840 бр.16 Скопје-Гази Баба, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 4 јуни 2020 година

4. Датум на важење на лиценцата: 4 јуни 2055 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-421-2020

6. Единствен матичен број: 5226252

7. Единствен даночен број: 4030998354936

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ЕКОПОР" со локација на кровна површина на објект на КП бр.2298, КО Горно Лисиче, Општина Кисела Вода.

9. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласните правилници и другите прописи кои ги донесува

или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика*,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,

- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

- 4) извршување на годишната програма за ремонти,

- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

11. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

12. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ЕКОПОР", со следните технички карактеристики:

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ "ЕКОПОР",

б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска електроцентрала: 36,96 kW,

в) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2020 година

г) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години

д) податоци за опрема:

- тип на фотонапонски панели: поликристални

- производител на фотонапонски панели: PiKCELL GROUP PiK280PP(60)

- број на фотонапонски панели: 132

- моќност на фотонапонски панели: 280 W

- тип, производител и номинални податоци на инвертор:

- GOODWE GW36K-MT, 42.900Wp, 1 парче

е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.506 kWh/m²

ж) очекувано производство на електрична енергија: 44.832 kWh

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1935.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016, 171/2017 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 295/2019), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на ден 27 април 2020 година донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ број 160/2018 и 70/2019 и „Службен весник на РСМ“ број 4/2020), во членот 2 се вршат измени и дополнувања на максимални референтни цени за следните лекови:

АТЦ код	Генеричко име на лек (INN)	Фармацевтска дозжна форма	Јачина	Максимална референтна цена за единица лек (во денари, без ДДВ)
J01DC02	Cefuroxime	Перорална суспензија	250 mg/5 ml	21,5000
L03AB07	Interferon beta-1a	Инјекции	12 MIU (44 mcg)	3.500,0000
R03AC02	Salbutamol	Раствор за инхалација	2,5 mg/2,5 ml	9,7850
R03BA05	Fluticasone	Аеросол	250 mcg/доза	7,9160

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивање согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-6643/1
6 мај 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Дејан Николовски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

ISSN 0354-1622



2020152